

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****1632.**

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царинска управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05 и 27/07), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА И ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Член 1**

Во Правилникот за службена облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници („Службен весник на РМ“ бр. 95 / 07) членот 6, се менува и гласи:

"Основна боја на деловите на службената облека е темно тиркизна, со исклучок на зимската и летната кошула чија основна боја е бела и на чевлите, чија основна боја е црна.

Зимската службена облека за мажи и жени е со состав на ткаенина:85% рунска волна, 15% полиестер.

Летна службена облека за мажи и жени е со состав на ткаенина:65% рунска волна, 35% полиестер.

Блуза-џемпер е изработен од суровина во состав 50% рунска волна, 50% синтетика-полиакрил, има зајакнување на врат и почетоци на делови на ракави со џеп на левата предна страна.

Елек (без ракави) е изработен од суровина во состав 50% рунска волна, 50% синтетика-полиакрил.

Дополнителните делови од службената облека за царинските службеници во Одделението за оперативни работи се со следниот состав:

- тактичка јакна е со состав на материјал: 100% ПА со ПУ - нанос;
- панталоните се со состав на материјал:65% памук, 35% ПЕС рипстоп водоодбојно;
- комбинезонот е со состав на материјал:65% памук, 35% ПЕС рипстоп водоодбојно, отпорен на вода и масло;
- поло маицата е со состав на материјал: 100% памук;
- поло капата е со состав на материјал:65% памук, 35% ПЕС, рипстоп. "

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-27558/2

4 октомври 2007 година  
СкопјеМинистер за финансии,  
д-р **Трајко Славески**, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****1633.**

Врз основа на член 4-а став 2 и 3 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005 и 29/07), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАОД И МИСЛЕЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ ИЗВРШУВА ИНВАЛИДНОТО ЛИЦЕ НА СООДВЕТНО РАБОТНО МЕСТО****Член 1**

Во Правилникот за составот на Комисијата и начинот на донесување на наод и мислење за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место („Службен весник на РМ“ бр. 15/06) во членот 2, во точките 1, 2 и 3 се бришат зборовите по запирката.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-10135/2  
8 октомври 2007 година  
СкопјеМинистер,  
**Љупчо Мешков**, с.р.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

**О Б Ј А В У В А**

1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2007 година, во однос на месец август 2007 година, е повисока за 0,9%.

2. Правото на пораст на платите за месец септември 2007 година, во однос на месец август 2007 година, за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,45%.

Министер,  
**Љупчо Мешков**, с.р.